

**Формулар за доставување на коментари и сугестии за проектот
“Доградба на Вип Хотел Берово”**

Вип Хотел Берово во рамките на „Проектот за локална и регионална конкурентност“ поддржан од страна на ЕУ, администриран од Светска Банка и спроведуван од Кабинет за Заменик Претседател на Владата задолжен за Економски Прашања - КЗПВЕП, проектна компонента „Инвестиции во туристичка инфраструктура и поврзувања во дестинациите“ изготви проект “Доградба на Вип Хотел Берово” е на туристичкиот потенцијал на Хотел Вип Берово преку отворање на модерен туристички центар кој на едно место ќе овозможи задоволување на широк спектар на потреби на туристите во дестинацијата-Малешевија.

Хотел Вип Берово во рамките на апликацијата, подготви **Список за проверка на План за управување со животната средина за проектот “Доградба на Вип Хотел Берово”** со цел навремено да се идентификуваат и оценат потенцијалните влијанија врз животната средина од проектните активности за Доградба на Вип Хотел Берово. Планот содржи и мерки за спречување, минимизирање и ублажување на можните негативни влијанија од реализација на предвидените проектни активности.

Електронската верзија од Планот за управување со животна средина за проектот е достапна на:

Проектна канцеларија www.lrcp.mk

Агенција за промоција и поддршка на туризмот на РМ: www.tourismmacedonia.gov.mk

Печатена верзија од Планот за управување со животна средина е достапна на следните локации:

1. Единица за спроведување на проектот (ЕСП)
Проект за локална и регионална конкурентност (ПЛРК)
Адреса: Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 60/1, Скопје
Телефон: 02 32 53 818
Експерт за животна средина: Љубомир Петковски
Е-маил: ljubomir.petkovski@lrcp.org.mk

2. Хотел: Вип Хотел Берово
Адреса: УЛ.Фета бб БЕРОВО
Телефон: 075 245 206
Одговорно лице: Панче Трајковски
Е-маил: wiptours@wiphotel.com

Ве молиме доколку имате коментар/сугестија или дополнување на предложените мерки од Список за проверка на Планот за управување со животната средина доставете го до назначените одговорни лица од оваа листа во период од 14 дена по денот на објавување на Список за проверка на Планот за управување со животната средина

(дата на објава: 28.03.2020).

Ве молиме Вашите коментари за подобрување на Список за проверка на Планот за

управување со животната средина за проектот “Доградба на Вип Хотел Берово ” да ги доставите на наведените е-маил адреси или во wiptours@wiphotel.com.mk и/или Проектот за локална и регионална конкурентност.

Однапред Ви благодариме

Референтен број: 41-02/20

(се потполнува од страна на проектот)

Потпис

Панче Трајковски

Дата

28.03.2020